

Седмица: 33 Датум:		Час: 5		Тема 7: Онлајн живеење Наставна единица: Интернет комуникација		Одделение: IV	
Распоред (делови од часот)	Цели на учење	Критериуми на успех (очекувани резултати)	Активности		Ресурси (средства и материјали)	Доказ за постигнувањата	
			Опис	Организациони форми			
5 мин.	Да умее да ги користи можностите за текстуална, аудио и видео комуникација преку Интернет	Сите можат: да набројат начини на комуникација во секојдневен живот	Учениците преку бора на идеи наведуваат примери за комуникација. Како комуницираш со некој кога не си во можност да разговараш лице-во-лице со него? Можеме ли да го видиме соговорникот кога комуницираме преку интернет? Денеска ќе се запознаеме како можеме да комуницираме по Интернет: комуникација со пишување текстуални пораки, комуникација со зборување и комуникација во која го гледаме соговорникот додека разговараме.		Техника Бора на идеи; 3 метод на разговор	Компјутери Софтвер за комуникација	Прашања Одговори Дискусија
30 мин.		Повеќето можат: да направат разговор по Интернет, преку текст, звук или звук и слика	Кој вид на хардвер и кој вид на софтвер мора да го имаме за да комуницираме по Интернет? Од дискусијата заклучуваме дека: Од хардвер се потребни компјутер, микрофон за да зборуваме, звучници или слушалки за да го слушаме соговорникот и веб камера за да може соговорникот да нè гледа. Што е потребно НИЕ да го гледаме соговорникот? - Показувам микрофон за компјутер, звучник и веб камера. Доколку како компјутер користиме лаптоп, таблет или смартфон, тие уреди се веќе вградени во него. Од софтвер ни е потребен програм за комуникација. Повеќето од вас имаат смартфони. Набројте име на програм во вашиот смартфон за интернет комуникација (Viber). Што можеме да правиме со овој програм? Што е потребно за да користите Viber? - Објаснувам дека Skype е најпопуларен програм за интернет комуникација. За да комуницираме со соговорникот користејќи го овој програм, треба да се исполнети три услови: да си најавен на скајп со корисничко име и лозинка, личноста со која ќе се разговара да е најавена на скајп и претходно да ја имам прифатено како пријател на скајп. • Активност за разговор по скајп. - Со соговорникот претходно го имаме договорено разговорот. - Прво се разменуваат неколку текстуални пораки, потоа комуникацијата продолжува со разговор. Со соговорникот користиме веб камери. Разговорот го обавуваат неколку ученици.		3 метод на објаснување 3 метод на демонстрација 3 метод на демонстрација и практична работа и работа на компјутер	Звучници, микрофон, веб камера Учебник	Разговор преку Интернет Набљудување
5 мин.		Некои можат: да објаснат како се води разговор по интернет, преку текст, звук или звук и слика	Усно резимирање на новостекнатите знаења.		3 метод на објаснување		Набљудување

Организација: Детали за поделбата по улоги / групи / возраста	Забелешки / можности за проширување / домашна работа	Клучна терминологија
Воведен дел: Набројуваат примери за комуникација во секојдневен живот Главен дел: Активности за разговор преку Интернет, Завршен дел: Резимирање на новостекнатите знаења	Да комуницираат со другар или другарка по интернет, користејќи Viber, преку текст, звук или звук и слика	разговор, комуникација, Интернет, микрофон, звучник, веб камера.